




# Собирање по делови

Пример.

$$5 + 6 =$$

$$5 + 5 + 1 =$$

$$10 + 1 = 11$$



**1** Реши ги задачите по делови со дополнување до полна десетка.

$$7 + 7 =$$

$$\begin{array}{r} \_ + \_ + \_ = \\ \_ + \_ = \end{array} \boxed{\dots}$$

$$6 + 8 =$$

$$\begin{array}{r} \_ + \_ + \_ = \\ \_ + \_ = \end{array} \boxed{\dots}$$

$$4 + 9 =$$

$$\begin{array}{r} \_ + \_ + \_ = \\ \_ + \_ = \end{array} \boxed{\dots}$$

$$9 + 9 =$$

$$\begin{array}{r} \_ + \_ + \_ = \\ \_ + \_ = \end{array} \boxed{\dots}$$

$$9 + 3 =$$

$$\begin{array}{r} \_ + \_ + \_ = \\ \_ + \_ = \end{array} \boxed{\dots}$$

$$6 + 7 =$$

$$\begin{array}{r} \_ + \_ + \_ = \\ \_ + \_ = \end{array} \boxed{\dots}$$

$$5 + 9 =$$

$$\begin{array}{r} \_ + \_ + \_ = \\ \_ + \_ = \end{array} \boxed{\dots}$$

$$8 + 4 =$$

$$\begin{array}{r} \_ + \_ + \_ = \\ \_ + \_ = \end{array} \boxed{\dots}$$